



**1 програм од предметот Хидраулика и хидраулични машини.**  
доц. д-р А. Лазаревска

1. Во еден затворен резервоар се наоѓа \_\_\_\_\_ со густина  $\rho=$ \_\_\_\_\_  $\text{kg/m}^3$ . Рамниот затворач има ширина  $B=$ \_\_\_\_\_ m (сл. 1). Дадени параметри се: нивоата  $H=$ \_\_\_\_\_ m,  $h=$ \_\_\_\_\_ m, мерниот инструмент покажува  $p_V / p_M =$ \_\_\_\_\_ bar/Pa, аголот на наклон на затворачот во однос на хоризонтот е  $\alpha =$ \_\_\_\_\_ °. Силата од притисок изнесува  $F=$ \_\_\_\_\_ N, нападната точка на силата е на растојание  $e=$ \_\_\_\_\_ m од тежиштето на затворачот. Да се определи




Слика 1




Слика 2

2. Даден е \_\_\_\_\_ затворач како на сл. 2. Други дадени параметри се  $a=$ \_\_\_\_\_ mm;  $L=$ \_\_\_\_\_ mm;  $D=$ \_\_\_\_\_ mm;  $h=$ \_\_\_\_\_ m;  $\rho=$ \_\_\_\_\_  $\text{kg/m}^3$ ;  $p_V / p_M =$ \_\_\_\_\_ Pa/bar. Силата од притисок изнесува  $F=$ \_\_\_\_\_ N, нападната точка на силата е на растојание  $e=$ \_\_\_\_\_ m од тежиштето на затворачот. Да се пресмета \_\_\_\_\_




3. Даден е \_\_\_\_\_ затворач како на сл. 3. Други дадени параметри се  $2R=D=$ \_\_\_\_\_ mm;  $L=$ \_\_\_\_\_ mm;  $h=$ \_\_\_\_\_ m;  $\rho=$ \_\_\_\_\_  $\text{kg/m}^3$ ;  $p_V / p_M =$ \_\_\_\_\_ Pa/bar. Силата од притисок изнесува  $F=$ \_\_\_\_\_ N, нападната точка на силата има координати  $x=$ \_\_\_\_\_ m и  $z=$ \_\_\_\_\_ m.  $F_x=$ \_\_\_\_\_ N,  $F_z=$ \_\_\_\_\_ N. Да се пресмета \_\_\_\_\_




4. Во резервоар над нивото на \_\_\_\_\_ владее константен апсолутен притисок  $p_A$ . Нивото на течноста во резервоарот се регулира со помош на вентил со кружен пресек на површината на налегнување (сл. 2). Дадено е бројот на завртувања на завртката  $n=$ \_\_\_\_\_, ниво  $H=$ \_\_\_\_\_ m, мерниот инструмент покажува  $p=$ \_\_\_\_\_ N/m², Карактеристика на пружината  $k=200\text{N/cm}$ , дијаметарот  $D=$ \_\_\_\_\_ см, густина на течноста  $\rho=$ \_\_\_\_\_  $\text{kg/m}^3$ , одот на завртката на вентилот  $h_Z=$ \_\_\_\_\_ mm. Силата од притисок изнесува  $F=$ \_\_\_\_\_ N, нападната точка на силата е на растојание  $e=$ \_\_\_\_\_ m од тежиштето на затворачот. Да се определи \_\_\_\_\_.

5. Во отв. / зат. правоаголен канал сместена е вертикална преграда со ширина  $b = \underline{\hspace{2cm}}$  m, која се потпира на \_\_\_\_\_ хоризонтални I-носачи. Каналот е наполнет со вода до висина на преградата  $h = \underline{\hspace{2cm}}$  m. Да се определат вертикалните растојанија на положба на носачите (мерено од горниот раб на преградата)  $h_{c1}, h_{c2}, \dots$  така што секој носач да превземе еднакво оптоварување (сл. 5). Колкаво ќе биде процентуалното зголемување на силата од притисок на секој носач, ако каналот се затвори и мерниот инструмент покажува  $p_M/p_m = \underline{\hspace{2cm}}$  Pa/bar. Што треба да се направи за да се изедначат силите во носачите.




Слика 5



Слика 6


6. Топчест / цилиндричен затворач со радиус  $R = \underline{\hspace{2cm}}$  m е сместен во вертикален сид на отв. / зат. резервоар за \_\_\_\_\_ ( $\rho = \underline{\hspace{2cm}}$  kg/m<sup>3</sup>) и може да се врти околу зглоб поставен во неговата највисока точка. Мерниот инструмент покажува  $p_M/p_m = \underline{\hspace{2cm}}$  Pa/bar =  $\underline{\hspace{2cm}} \rho g R$ . Отворањето на затворачот се спречува со противтег  $G = \underline{\hspace{2cm}}$  N, сместен на крајот од лостот (сл. 6) на растојание  $L = \underline{\hspace{2cm}}$  m =  $\underline{\hspace{2cm}} R$  од обртниот зглоб. Нивото се одржува на константна вредност  $H_0 = \underline{\hspace{2cm}} R = \underline{\hspace{2cm}}$  m над обртниот зглоб. Силата од притисок изнесува  $F = \underline{\hspace{2cm}}$  N, нападната точка на силата има координати  $x = \underline{\hspace{2cm}}$  m и  $z = \underline{\hspace{2cm}}$  m.  $F_x = \underline{\hspace{2cm}}$  N,  $F_z = \underline{\hspace{2cm}}$  N. Да се пресмета \_\_\_\_\_.

7. Еден резервоар поделен е на два дела со вертикален сид во кој, на висина од  $H_1 = \underline{\hspace{2cm}}$  m, се наоѓа \_\_\_\_\_ затворач со димензии  $D = \underline{\hspace{2cm}}$  mm;  $a = \underline{\hspace{2cm}}$  mm;  $L = \underline{\hspace{2cm}}$  mm, кој може да се врти околу оската O. Во резервоарот сместени се три течности (сл. 7) со густини  $\rho_1 = \underline{\hspace{2cm}}$  kg/m<sup>3</sup>,  $\rho_2 = \underline{\hspace{2cm}}$  kg/m<sup>3</sup> и  $\rho_3 = \underline{\hspace{2cm}}$  kg/m<sup>3</sup>, налеени до висини  $H_2 = \underline{\hspace{2cm}}$  m и  $H_3 = \underline{\hspace{2cm}}$  m. Над течноста 1 владее притисок  $p_1 = \underline{\hspace{2cm}}$  Pa, а над течноста 2 притисок  $p_2 = \underline{\hspace{2cm}}$  Pa. Да се пресмета \_\_\_\_\_.




Слика 7

8. Во призма ( $\rho_T$ ) со квадратен пресек, со раб  $a = \underline{\hspace{2cm}}$  м и должина  $L = \underline{\hspace{2cm}}$  а (нормално на црежот), издлабен е цилиндричен / сферичен / призматичен отвор со дијаметар  $D$  / изводница  $c$  / страна  $b$ . Призмата плива во вода ( $\rho_{voda}$ ). (сл. 8а/б). Да се определи дијаметарот  $D$  / изводницата  $c$  / страната  $b$ , така што метацентарот на призмата да лежи во рамнината на пливањето. Односот на густините на призмата и водата е  $\rho_T = \underline{\hspace{2cm}} \rho_{voda}$ .




Слика 8а




слика 8б

9. Кој е условот за пливање, а кој за стабилно пливање на призматично тело – триаголна призма со димензии  $a = \underline{\hspace{2cm}}$ ,  $b = \underline{\hspace{2cm}}$ ,  $\ell = \underline{\hspace{2cm}}$ , со густина  $\rho_1 = \underline{\hspace{2cm}}$ , во флуид со густина  $\rho_2 = \underline{\hspace{2cm}}$ . Да се пресмета и длабочината на пливање на телото. (сл. 9)
10. Во која положба призматично тело – паралелопипед (сл. 10) со густина  $\rho_1 = \underline{\hspace{2cm}}$  и димензии  $a = \underline{\hspace{2cm}}$ ,  $b = \underline{\hspace{2cm}}$ ,  $c = \underline{\hspace{2cm}}$  ќе плива најстабилно во течност со густина  $\rho_2 = \underline{\hspace{2cm}}$ . Да се пресмета и длабочината на пливање на телото.



Слика 9



Слика 10